

20120150491

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13 и член 38 став (1) точка 2) алинеја три од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ, КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА И КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и храна за исхрана на животни, кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија и кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/11, 81/11 и 113/11), во член 1 во ставот (1), зборот: „Јод-131”, се брише.

Член 2

Во член 2 во ставот (1) алинеите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

„ - не потекнува и не е испорачана од префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Миујаги, Јаманаши, Саитама, Токио, Чиба, Канагава и Шизуока, или

- е испорачана и не потекнува од префектурите од алинеја 2 на овој став и не била изложена на радиоактивност во текот на транспортот, или

- потекнува од префектурите од алинеја 2 на овој став, вклучително и крајбрежните води од истите префектури и не содржи нивоа на радионуклиди Цезиум-134 и Цезиум-137 над максимално дозволените количини согласно европските стандарди утврдени во член 3 од Правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба”.

Во ставот (2) зборот: „Јод-131”, се брише.

Член 3

Во член 5 во ставот (1) и член 6 во ставот (1) зборот: „Јод-131”, се брише.

Член 4

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-165/1
16 јануари 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.